

EPSON

CW-C4000 Series

Упатство за корисникот

M00142603 MK

Содржина

Пред употребата

Прирачници за овој производ.	4
Преземање на најнова верзија.	4
Симболи што биле искористени во овој прирачник.	5
За моделите на овој производ.	6
Сјајно црно мастило/Мат црно мастило.	6
Верзии на производи и драјвери.	7
Како да ја проверите верзијата на производот.	7
Како да ја проверите верзијата на драјверот за печатачот.	7
Прикази во овој прирачник.	7
Мерки на безбедност.	8
Мерки на претпазливост при инсталирањето.	8
Мерки на претпазливост при ракувањето.	8
Мерки на претпазливост за напојувањето.	9
Мерки на претпазливост за касетите со мастило.	12
Мерки на петпазливост за кутијата за одржување.	14
Етикета со мерки за претпазливост.	15
Поддржана хартија.	16
Облик на хартија/Форма/Големина.	16
Типови на хартија.	17
Хартија што не може да се користи.	19
Имиња на деловите и нивните функции.	21
Предна.	21
Внатре.	22
Заден.	23
Конектори.	24
Оперативен панел.	25

Основна операција

Вклучување или исклучување.	27
Вклучување на напојувањето.	27
Исклучување на напојувањето.	27
Проверка на статусот на печатачот.	28
Проверка на информациите за хартијата.	28
Проверка на статусот на потрошните материјали.	29
Печатење на образци за проверка на млазницата.	29
Печатење на листот за статус.	30

Проверка на мрежната конекција и поставките.	30
Замена на касетите со мастило.	32
Проверка на количината на преостанатото мастило.	32
Како да ги замените касетите со мастило.	32
Замена на кутијата за одржување.	35
Проверка на количината на празен простор во кутијата за одржување.	35
Како да ја замените кутијата за одржување.	35
Поставки за драјверот на печатачот.	38
Media Definition.	38
Media Name.	38
Width.	39
Length.	39
Gap Between Labels.	39
Media Form.	39
Media Saving.	40
Media Coating Type.	40
Print Quality.	40
Color Correction.	41
Spot Color Setting.	41
Settings For Paper Handling After Print.	41
Notification.	42
Pause.	42
Media Detection.	42
Внесување и замена на хартијата.	43
Внесување на ролна со хартија.	44
Ставање на преклопена хартија.	49
Прилагодување на капачињата.	54
Како да ја отстраните хартијата.	56

Одржување

Чистење на надворешноста.	58
Чистење на плочата.	59
Чистење на автоматскиот секач.	61
Чистење на главата за печатење.	62
Печатење на образци за проверка на млазницата.	62
Чистење на главата.	64

Решавање на проблеми

На оперативниот панел се прикажува порака.	66
Проблеми со квалитетот на печатење.	70
Хоризонтална бела лента.	70

Содржина

Бела или црна лента.	70
Бела или црна лента во близина на рабовите.	70
Печатените бои се погрешни.	70
Печатените знаци изгледаат замаглено.	71
Промени на позицијата на печатење.	71
На хартијата има дамки или размачкано мастило.	71
Хартијата е внесена и исфрлена и се појавува порака за грешка.	72
Печатењето од компјутерот е невозможно или одеднаш станува невозможно.	73
Проверете дали е инсталиран драјверот на печатачот.	73
Печатачот не се вклучува.	73
Работата за печатење е откажана на компјутерот, но „Printing“ пораката на печатачот не исчезнува.	73
Ролната со хартија е заглавена.	74
Преклопената хартија е заглавена.	76

Спецификации

Спецификации на производот.	78
Електрични спецификации.	80
Целокупни димензии.	81
Спецификации за животната средина.	82
Спецификации за хартијата.	83
Касета со мастило.	84
Кутија за одржување.	85



Додаток

Потрошни материјали и опции.	86
Касета со мастило.	86
Кутија за одржување.	87
ОТ-РТ40.	88
Ограничување на употребата.	90
Белешки.	91
Трговски марки.	91

Пред употребата

Ова поглавје ги опишува информациите што треба да ги знаете пред да го користите производот.

Прирачници за овој производ

<p>Прирачник за хартија</p> 	<p>Започнете тука Ве води низ основните чекори за поставување, од распакување до ставање хартија.</p>
<p>Прирачникот може да се види преку компјутер</p> 	<p>Упатство за корисникот (Овој прирачник) Ги опишува деталите за функциите и оперативните процедури на производот, информациите за одржувањето и решавањето на проблеми.</p>
<p>Прирачникот може да се види преку компјутер</p> 	<p>CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство) Обезбедува информации неопходни за инсталирање на производот, извршување на дневни задачи и развој на систем преку користење на производот. Преземете го овој документ од следната URL-адреса. <https://epson.sn></p>
<p>Прирачникот може да се види преку компјутер</p> 	<p>Онлајн видео прирачник Видеата даваат јасен опис на постапката за поставување. Преземете го овој документ од следната URL-адреса. <https://support.epson.net/p_doc/968/> Содржината на видеата може да се промени без претходна најава.</p>

Преземање на најнова верзија

Најновите верзии на драјверот на печатачот, помошните програми и прирачниците, можат да се преземат од следната URL-адреса.

За корисници во Северна Америка, одете на следнава веб-локација:

<<https://www.epson.com/support/>>

За корисници во други земји и региони, одете на следнава веб-локација:

<<https://epson.sn>>



Пред употребата

Симболи што биле искористени во овој прирачник



Следните симболи биле искористени во овој прирачник, за да се означат некои важни информации.

Симболи за безбедност

Долуприкажаните симболи биле искористени во ова упатство, со цел да се осигура безбедноста и правилната употреба на овој производ и да се спречи опасност за вас и другите лица, како и материјална штета. Осигурете се дека целосно ги разбирате нивните значења, пред да го прочитате овој прирачник.

 <i>Предупредување</i>	Неправилното ракување со производот, преку игнорирањето на овој симбол, може да доведе до смрт или сериозни повреди.
 <i>Внимание</i>	Неправилното ракување со производот, преку игнорирањето на овој симбол, може да доведе до повреди и материјална штета.

Симболи за општи информации

 <i>Важно</i>	Укажува на информации до кои мора да се придржувате, кога го користите производот. Неpravилното ракување поради игнорирањето на овие информации, може да предизвика застој или дефект на производот.
<i>Белешка</i>	Укажува на дополнителни објаснувања и информации, што би требало да ги знаете.
	Укажува на референтната страница која содржи поврзани информации.

За моделите на овој производ

Сјајно црно мастило/Мат црно мастило

Можете да изберете сјајно црно (ВК) или мат црно (МК) како тип на црното мастило што ќе го користите. Печатачот од вас ќе побара да го изберете, кога за прв пат ќе го вклучите печатачот.

Поддржаните типови на хартија, се разликуваат според типот на црното мастило. Погледнете „Спецификации за хартијата“ на страница 83.



Важно

Нема да можете да го смените типот на црното мастило, откако ќе го изберете типот на црното мастило и ќе го пуштите печатачот да го полни мастилото.

Пред употребата

Верзии на производи и драјвери

Користете го производот во комбинација со најновите верзии од фирмерот, драјверот за печатачот и помошната програма.

☞ „Преземање на најнова верзија“ на страница 4

Како да ја проверите верзијата на производот

Можете да ја проверите верзијата на фирмерот на вашиот производ, преку печатење на листата со статус на производот. Проверете ги резултатите преку печатење на листата со статус на производот.


☞ „Печатење на листот за статус“ на страница 30

Исто така, можете да ја проверите и верзијата на оперативниот панел.

Menu - Printer Status/Print - Firmware Version

Како да ја проверите верзијата на драјверот за печатачот

Може да ја проверите верзијата на приказот на драјверот за печатачот.



A: Верзија на драјверот за печатачот

Прикази во овој прирачник

Приказите во овој прирачник и приказите што всушност се прикажани во Windows, можат да се разликуваат во зависност од користениот производ и оперативниот систем. Освен ако не е поинаку одредено, приказите во овој прирачник се оние, кога се користи Windows 10.

Пред употребата

Мерки на безбедност

За да осигурате безбедна употреба на производот, осигурете се дека сте го прочитале овој прирачник и другите прирачници со упатства испорачани заедно со производот, пред неговото користење. Чувајте го овој прирачник на безбедно место, за да можете да ги разрешите сите нејасни точки во врска со производот, во било кое време.

Мерки на претпазливост при инсталирањето

Предупредување

Не покривајте го производот со некаква ткаенина и не инсталирајте го на лошо проветрено место. Ако го направите тоа ќе резултира со акумулирана топлина во производот, што може да предизвика пожар.

Внимание

- Не инсталирајте/чувајте го производот на нестабилно место, или на локација подложна на вибрации од други уреди. Опремата може да падне или да се сруши, предизвикувајќи кршење и можна повреда.
- Не инсталирајте го производот на место изложено на мрсен чад или прашина, или на влажна локација. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар.
- Кога го кревате производот, извршете ја работата со правилно држење на телото. Дигањето на производот со несоодветно држење на телото, може да предизвика повреда.
- Не ставајте тежок предмет (од 10 kg или повеќе {22,05 lb или повеќе}) или предмет што вибрира на печатачот. Ако ставите тежок предмет на печатачот, сами проверете како работи.

Мерки на претпазливост при ракувањето

Предупредување

- Не користете го производот на локација каде има испарливи супстанции, како што се алкохол или разредувач на боја, или во близина на оган. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар.
- Веднаш исклучете го производот, ако произведува чад, чуден мирис или невообичаена бучава. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар. Ако се појави некаква неправилност, веднаш исклучете го напојувањето и извадете го приклучокот од штекерот, а потоа контактирајте квалификуван сервисен персонал за совет.
- Веднаш исклучете го производот ако некој туѓ предмет, вода или друга течност навлезе во него. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар. Веднаш исклучете го напојувањето и извадете го приклучокот од штекерот, а потоа контактирајте квалификуван сервисен персонал за совет.
- Не расклопувајте ги другите делови, освен оние кои се наведени во овој прирачник.
- Никогаш немојте сами да го поправате производот, бидејќи тоа е опасно.

Пред употребата

- Не користете го производот на локација каде што во атмосферата постои запалив гас, експлозивен гас, итн. Понатаму, не користете аеросолни распрскувачи што содржат запалив гас, внатре или околу производот. Ако го направите тоа, може да се предизвика пожар.
- Не поврзувајте кабли на други начини, освен на оние коишто се спомнати во овој прирачник. Ако го направите тоа, може да се предизвика пожар. Тоа исто така може да ги оштети и другите поврзани уреди.
- Не допирајте ги областите внатре во производот, освен оние коишто се спомнати во овој прирачник. Ако го направите тоа, може да се предизвика струен удар или изгореници.
- Не вметнувајте метални или запаливи материјали и не дозволувајте им да паднат во производот. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар.
- Ако екранот на печатачот е оштетен, многу внимателно ракувајте со течниот кристал којшто е внатре. Доколку настане некоја од следните ситуации, преземете итни мерки.
 - Ако било кој дел дојде во допир со вашата кожа, избришете го тоа што е на кожата и добро исплакнете го местото со сапун и вода.
 - Ако некој дел ви влезе во очите, плакнете ги со чиста вода најмалку 15 минути, а потоа консултирајте се со доктор.
 - Ако некој дел ви влезе во устата, веднаш консултирајте се со доктор.

Внимание

- Не дозволувајте било кој да стои или да поставува тешки предмети врз производот. Обрнете особено внимание, во случај кога во домаќинството има деца. Опремата може да падне или да се сруши, предизвикувајќи кршење и можна повреда.
- Инсталирајте ги каблите и дополнителните производи во соодветната насока, според соодветните процедури. Во спротивно, постои опасност од пожар или повреда. Следете ги упатствата во овој прирачник, за да можете правилно да ги инсталирате.
- Пред да го преместите производот, исклучете го и извлечете го кабелот од напојувањето и проверете дали сите кабли се исклучени. Доколку не постапите така, тоа може да доведе до оштетување на кабелот, предизвикувајќи струен удар или пожар.
- Не изложувајте го производот на вибрации или шокови, додека е вклучено напојувањето. Ако го направите тоа, може да се предизвика дефект во печатењето.
- Не чувајте го или транспортирајте производот додека е во навалена, стоечка или свртена наопаку положба. Ако го направите тоа, може да доведе до истекување на мастилото.
- Чувајте го секачот на место недостапно за деца. Постои ризик од повреда од сечилото на секачот. Кога го менувате секачот, внимателно ракувајте со него.

Мерки на претпазливост за напојувањето

Предупредување

Пред употребата

- Осигурете се дека го користите само наведениот адаптер за наизменична струја (AC ADAPTER,K1 (модел: M248B)). Покрај тоа, не користете го наведениот адаптер со некој друг уред. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар.
- Обрнете внимание на следните точки кога ракувате со адаптерот за наизменична струја. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар.
 - Не користете го на локација, каде што дожд или вода можат да навлезат во адаптерот за наизменична струја.
 - Не закачувајте го производот на кабелот за напојување.
 - Не дозволувајте некоја копча или друг метален предмет да ги допира конекторите.
 - Не покривајте го со постелнина.
- Не дозволувајте прашина или друг туѓ материјал да се залепи на приклучокот за напојување. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар.
- Вметнете го безбедно и до крај приклучокот за напојување во штекерот. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар.
- Не користете кабел за напојување различен од оној што бил испорачан со производот. Покрај тоа, не користете го наведениот кабел за напојување со некој друг уред. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар.
- Не користете оштетен кабел за напојување. Во спротивно може да дојде до струен удар или пожар. Доколку кабелот за напојување е оштетен, контактирајте квалификуван сервисен персонал за совет. Понатаму, почитувајте ги следните точки, за да не дојде до оштетување на кабелот за напојување.
 - Не менувајте го кабелот за напојување.
 - Не ставајте тешки предмети врз кабелот за напојување.
 - Немојте со сила да го прекршувате, виткате или влечете кабелот за напојување.
 - Не ставајте го кабелот за напојување во близина на апарат за греење.
- Не вметнувајте го или вадете приклучокот за напојување со влажна рака. Ако го направите тоа, може да се предизвика струен удар.
- Не поврзувајте многу кабли за напојување со еден штекер. Ако го направите тоа, може да се предизвика пожар. Снабдете се со напојување директно од штекерот.
- Редовно исклучувајте го приклучокот за напојување од штекерот и чистете ја основата на приклучоците и помеѓу нив. Оставајќи го приклучокот за напојување поврзан со штекерот подолго време, може да предизвика акумулација на прашина на основата на приклучоците, што може да резултира со краток спој и пожар.
- Држете го приклучокот и не влечете го кабелот кога го исклучувате приклучокот за напојување од штекерот. Повлекувањето на кабелот може да го оштети кабелот или да го деформира приклучокот, со што може да се предизвика струен удар или пожар.
- Не отстранувајте или вметнувајте го кабелот за напојување од/во штекерот, додека печатачот сè уште е вклучен. Ако го направите тоа, може да се предизвика струен удар.

Пред употребата





За да ја осигурате безбедноста, извлекете го кабелот за напојување на производот од штекерот, пред да го оставите без употреба подолг временски период.



Пред употребата

Мерки на претпазливост за касетите со мастило**Внимание**

- Касетите со мастило што можат да се користат, се разликуваат во зависност од бројот на моделот на производот. Користете касети со мастило соодветни за бројот на моделот на печатачот.

 „Касета со мастило“ на страница 84
- Добро протресете ги новите касети со мастило, пред да ги инсталирате.
- Не допирајте го IC чипот на касетата со мастило. Ако го направите тоа, може да резултира со ситуација кога нормалното функционирање и печатење нема веќе да биде возможно.
- Производот користи касети со мастило опремени со IC чипови за управување со количината на користено мастило и некои други информации, така што касетите со мастило се и понатаму употребливи, дури и ако се отстранат и повторно инсталираат. Меѓутоа, ако касетата со мастило во која има останато многу малку мастило се отстрани и повторно се инсталира, можеби повеќе нема да биде употреблива. Мал дел од мастилото се троши секој пат кога се инсталираат касетите, бидејќи производот автоматски ја проверува нивната сигурност.
- Кога ја заменуваат касетата со црно мастило, осигурете се дека ја менувате со касета со ист тип на црно мастило. Печатачот нема да работи, ако инсталирате касета со различен тип на црно мастило.
- Инсталирајте касети со мастило со сите бои. Печатењето нема да биде можно ако недостасува дури и само една касета со мастило.
- Бидејќи касетите со мастило се дизајнирани да ја запрат работата пред целосно да истече мастилото, за да го одржат квалитетот на главата за печатење, малку мастило останува во користените касети со мастило.
- Сите бои на мастилото исто така се трошат и во операциите за одржување, кога се заменува касетата со мастило и за чистење на главата за печатење.
- Не исклучувајте го напојувањето и не отворајте го капакот на касетата со мастило за време на полнењето со мастило (додека  (напојување) LED сијаличката трепка). Отворањето на капакот може да предизвика полнење на мастилото, што ќе резултира со повеќе трошење на мастило. Исто така, може да резултира со ситуација кога нормалното печатење нема повеќе да биде возможно.
- Дури и кај монохроматското печатење, сите бои на мастило се користат во операција дизајнирана за одржување на квалитетот на печатење и главата за печатење.
- Не расклопувајте ја касетата со мастило. Ако го направите тоа, може да предизвика мастилото да ви влезе во очите или на кожата.
- Не расклопувајте и не менувајте ја касетата со мастило. Ако го направите тоа, може да се предизвика дефект во печатењето.
- Употребата на стари касети со мастило може да резултира со намален квалитет на печатење. Користете касети со мастило во рок од шест месеци по отворањето на пакетите. Периодот на употреба на касетите со мастило е отпечатен на пакувањето на поединечните касети со мастило.
- Ако дојде до контакт на мастилото со вашата кожа, очи или уста, преземете ги следните дејства.
 - Ако дојде до контакт на мастилото со вашата кожа, веднаш измијте го местото со сапун и вода.

Пред употребата

- Ако мастилото ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Оставањето на мастилото без да реагира на него, може да резултира со крвави очи или благо воспаление. Ако нешто не е во ред, веднаш консултирајте се со доктор.
- Ако мастилото ви влезе во устата, веднаш исплукајте го и консултирајте се со доктор.
- Може да има малку мастило околу портата за снабдување со мастило, на отстранета касета со мастило. Внимавајте да не ви го обои бирото или некоја друга површина.
- Не отворајте го пакетот со касети со мастило, сè додека не сте подготвени да ја инсталирате касетата со мастило во производот.
- Не тресете ја премногу силно касетата со мастило. Може да дојде до течење од касетата ако премногу ја тресете или силно ги притиснете нејзините страни.
- Не дозволувајте туѓи предмети да паднат во делот за инсталирање на касети. Ако го направите тоа, може да резултира со ситуација кога нормалното печатење нема веќе да биде возможно. Отстранете го секој предмет што ќе падне во делот за инсталација, внимавајќи при тоа да не го оштетите делот.
- Кога мастилото се полни за прв пат (веднаш по купувањето), еден дел од мастилото се троши за полнење на млазниците на главата за печатење (дупки за празнење на мастилото), за да се подготви за печатење. Затоа, бројот на листови што можат да се отпечатаат може да биде помал отколку оној кај касетите инсталирани подоцна.
- Кога печатачот е исклучен преку  копчето за (напојување), главата за печатење автоматски ќе се затвори, за да спречи сушење на мастилото. Ако не мислите да го користите печатачот по инсталирањето на касетите со мастило, осигурете се дека сте го исклучиле напојувањето преку  копчето за (напојување). Немојте да го вадите приклучокот за струја или да го исклучите прекинувачот, додека е вклучено напојувањето.
- Печатењето на водоотпорна хартија, како што е уметничката хартија, која бавно се суши, може да предизвика дамки од печатењето. Исто така, ако печатите на сјајна хартија, на хартијата можат да се најдат отпечатоци од прсти или мастилото може да се залепи за вашите прсти, кога ќе ја допрете површината за печатење. Изберете и користете хартија што нема да предизвика дамки за време на печатењето.
- Чувајте ги касетите со мастило на место недостапно за деца.
- Epson препорачува чување на касетите со мастило на ладно и темно место.
- Доколку сакате да користите касети со мастило што подолго време биле чувани на ладно место, пред употребата оставете ги најмалку 3 часа на место коешто е на собна температура.
- Не отстранувајте ги касетите со мастило од производот, при складирање или транспорт на производот.

Пред употребата



Мерки на петпазливост за кутијата за одржување**Внимание**


- Да се чува на место достапно за деца. Немојте да го пиете залепеното мастило.
- Не расклопувајте и не менувајте ја кутијата за одржување. Ако го направите тоа, може да предизвика мастилото да ви влезе во очите или на кожата.
- Не допирајте го IC чипот на кутијата за одржување.
- Доколку кутијата за одржување што сеуште може да се користи е отстранета и оставена одвоена подолго време, немојте повторно да ја користете.
- Не одлепувајте го филмот од горната површина на кутијата за одржување.
- Ако дојде до контакт на мастилото со вашата кожа, очи или уста, преземете ги следните дејства.
 - Ако дојде до контакт на мастилото со вашата кожа, веднаш измијте го местото со сапун и вода.
 - Ако мастилото ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Оставањето на мастилото без да реагирате на него, може да резултира со крвави очи или благо воспаление. Ако нешто не е во ред, веднаш консултирајте се со доктор.
 - Ако мастилото ви влезе во устата, веднаш исплукајте го и консултирајте се со доктор.
- Немојте да ја тресете премногу силно искористената кутија за одржување. Мастилото може да истече од кутијата за одржување, ако премногу ја мафтате или тресете.
- Избегнувајте чување на кутијата за одржување на места каде што има високи температури или во замрзната состојба.
- Чувајте ја подалеку од директна сончева светлина.



Пред употребата

Етикета со мерки за претпазливост

Етикетите залепени на производот ги означуваат следните мерки на претпазливост.

 Внимание	<p>Не допирајте го со рака сечилото на автоматскиот секач. Ако го направите тоа, може да се предизвика повреда.</p> 
---	--

 Внимание	<p>Не допирајте го со рака подвижното сечило на автоматскиот секач. Ако го направите тоа, може да се предизвика повреда. Бидејќи етикетата е залепена на задниот дел од единицата на автоматскиот секач, таа може да се види откако единицата ќе се отстрани.</p> 
---	--

 Внимание	<p>За да се спречи заглавување на прстите доаѓа до активирање на механизмот за заклучување, за да се спречи затворањето на капакот доколку уредот е подигнат од површината на инсталација. Кога го користите производот, инсталирајте го на рамна површина.</p> 
---	--











Пред употребата

Поддржана хартија

Во овој дел има опис на обликот, формата, големината и видот на хартија што може да се користи кај овој печатач и хартијата што не може да се користи.

За повеќе детали, погледнете во CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).

Облик на хартија/Форма/Големина

Форми на хартија	Форми на хартија	Ширина на хартија (mm)	Ширина на хартија за подлога (mm)	Ширина на етикетата (mm)	Простор помеѓу етикетите (mm)
Континуирана обична хартија со црни ознаки * 1 	Ролна со хартија 	25,4 до 108 {1,00 до 4,25}	---	---	---
Континуирана обична хартија со црни ознаки * 1 	Преклопена хартија 	50 до 108 {1,97 до 4,25}	---	---	---
Континуирана обична хартија (без црни ознаки) 	Ролна со хартија 	25,4 до 108 {1,00 до 4,25}	---	---	---
Етикета на цела страница со или без црни ознаки 	Ролна со хартија 	---	25,4 до 112 {1,00 до 4,41}	21,4 до 108 {0,84 до 4,25}	---
Исечена етикета (простор * 2) 	Ролна со хартија 	---	25,4 до 112 {1,00 до 4,41}	21,4 до 108 {0,84 до 4,25}	2,0 до 6,0 {0,08 до 0,24}

Пред употребата

Форми на хартија	Форми на хартија	Ширина на хартија (mm)	Ширина на хартија за подлога (mm)	Ширина на етикетата (mm)	Простор помеѓу етикетите (mm)
Исечена етикета без црни ознаки* 1 	Ролна со хартија 	---	25,4 до 112 {1,00 до 4,41}	21,4 до 108 {0,84 до 4,25}	2,0 до 6,0 {0,08 до 0,24}
Исечена етикета без црни ознаки* 1 	Преклопена хартија 	---	50 до 112 {1,97 до 4,41}	46 до 108 {1,81 до 4,25}	2,0 до 6,0 {0,08 до 0,24}
Хартија за нараквица без црни ознаки* 1 	Ролна со хартија 	Контактирајте квалификуван сервисен персонал за совет.	---	---	---

*1: Позицијата за печатење се открива врз основа на црните ознаки отпечатени на задниот дел од хартијата.

*2: Позицијата за печатење се открива врз основа на просторот помеѓу етикетите.

Белешка	
	<input type="checkbox"/> Кога етикетите со должина помала од 10 mm {0,39 in.} автоматски се сечат, печатената етикета може да се залепи на сечилото на секачот и да биде тешко да се отстрани.
	<input type="checkbox"/> Во зависност од обликот, дебелината и крутоста на исечените етикети, тие може да се излупат од нивната потпорна хартија, внатре во печатачот. Кога сакате да користите исечени етикети што не ги исполнуваат спецификациите за хартијата, контактирајте квалификуван сервисен персонал за совет.

Типови на хартија

Поддржаните типови на хартија варираат во зависност од видот на црното мастило, како што е подолу прикажано.

Тип на хартија	Кога користите мат мастило	Кога користите сјајно мастило
Обична хартија	✓	-
Мат хартија	✓	✓
Хартија со текстура	✓	-
Синтетичка	✓	✓
Хартија за нараквица	✓	-
Сјајна хартија	-	✓

Пред употребата

Тип на хартија	Кога користите мат мастило	Кога користите сјајно мастило
Сјаен филм	-	✓
Хартија со висок сјај	-	✓

Пред употребата


Хартија што не може да се користи

Не внесувајте ја хартијата што следи. Таквата хартија ќе предизвика заглавување на хартијата и дамки од печатењето.


- Термичка хартија




- Хартија споена со лента, итн.



- Хартија споена со јадрото со лента, итн.




- Хартија со големина А, големина Б, итн.



Пред употребата

- Хартија со провидна подлога






Пред употребата

Имиња на деловите и нивните функции

Овој дел ги опишува главните делови на работењето.


Предна




Бр.	Име	Опис
1	Рачка за пуштање	Повлечете ја оваа рачка кон себе, за да го отворите предниот капак.
2	Рачка за заклучување (водичи за исфрлање хартија)	Притиснете ја оваа рачка за да овозможите прилагодување на водичите за исфрлање хартија. Повлечете ја рачката нагоре сè додека не кликне дека е на место, за да ги заклучите водичите за исфрлање хартија.
3	Капак на кутијата за одржување	Отворете го овој капак за да ја инсталирате или замените кутијата за одржување.  „Замена на кутијата за одржување“ на страница 35
4	Преден капак	Отворете го овој капак за да ставите или замените хартија.
5	Капак за касета со мастило	Отворете го овој капак за да ја инсталирате или замените касетата со мастило.  „Замена на касетите со мастило“ на страница 32
6	Водичи за исфрлање хартија	Овие водичи се тука за да спречат хартијата да излезе од положбата при исфрлањето. Прилагодете ги за да одговараат на ширината на хартијата.

Пред употребата


Внатре




Бр.	Име	Опис
1	Рачка за заклучување (водичи за ролна со хартија)	Повлечете ја оваа рачка за да овозможите прилагодување на водичите за ролна со хартија. Притиснете ја оваа рачка за да ги заклучите водичите за ролна со хартија.
2	Водичи за ролна со хартија	Овие водичи се за прицврстување на ролната со хартија на местото. Прилагодете ги за да одговараат на ширината на хартијата.
3	Затоврач	Прилагодете го да одговара на ширината на хартијата.  „Прилагодување на капачињата“ на страница 54

Пред употребата


Заден



Бр.	Име	Опис
1	Рачка за заклучување (водичи за преклопена хартија)	Повлечете ја рачката нагоре за да овозможите прилагодување на водичите за преклопената хартија. Притиснете ја оваа рачка за да ги заклучите водичите за преклопената хартија.
2	Водичи за преклопена хартија	Овие водичи се тука за да спречат хартијата да излезе од положбата кога се внесува во печатачот. Прилагодете ги за да одговараат на ширината на хартијата.
3	Водич за внесување хартија	Прикачете го овој водич во внатрешноста на предниот капак, кога користите преклопена хартија.
4	Заден капак	Отворете го овој капак за да ставите или замените преклопена хартија.  „Ставање на преклопена хартија“ на страница 49

Пред употребата


Конектори

















Бр.	Име	Опис
1	Седло на ожичувањето	Провлечете го USB-кабелот низ ова седло за да спречите исклучување на кабелот.
2	Приклучок за напојување	Поврзете го кабелот за напојување.
3	LAN порта	Поврзете LAN кабел.
4	USB Б порта	Поврзете USB тип Б кабел.
5	USB А порта (за поврзување на опционален уред)	Поврзете ја опционалната единица за безжичен LAN (OT-WL06). Во некои земји и региони, опционалната единица за безжичен LAN не се продава. Контакттирајте квалификуван сервисен персонал за подетални информации.










Пред употребата

Оперативен панел



Бр.	Име	Опис
1	LED сијаличка	<p>Статусот на печатачот може да се провери преку трепкањето на LED сијаличките.</p> <p>За повеќе детали, погледнете во CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LED сијаличката за  (напојување) Останува вклучена додека е вклучен печатачот. Трепка за време на печатење или полнење мастило. <input type="checkbox"/> LED сијаличката за Status Останува вклучена или трепка ако се појави грешка или проблем. <input type="checkbox"/> LED сијаличката за  (пауза) Останува вклучена или трепка додека печатачот е во пауза.
2	Копче за  (напојување)	Го вклучува или исклучува печатачот.
3	Копче за  (почетна страница)	Го прикажува почетниот екран.
4	Копче за  (враќање)	Се користи за враќање на претходниот екран.
5	Копче за  (сечење)	Се користи за сечење на хартија.
6	Копчиња за     (стрелки) и OK копче	Користете ги копчињата     за да изберете ставка од менито, а потоа притиснете го копчето OK за да го активирате избраното мени или поставка.

Пред употребата



Бр.	Име	Опис
7	Копче за  (внесување)	Притиснете го накратко ова за да внесете хартија за една страница. Држете го притиснато за постојано внесување на хартија.
8	Копче за  (откажи)	Го откажува печатењето. Притиснете го копчето  додека печатачот е паузиран и изберете Next label format или All label formats на екранот Cancel Selection за да го откажете печатењето.
9	Копче за  (пауза)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ако се притисне додека е во тек печатење Кога печатачот ќе заврши со печатењето на страницата што се печати, тој паузира и LED сијаличката  (пауза) се вклучува. Притиснете повторно за да продолжи печатењето и LED сијаличката  (пауза) се исклучува. <input type="checkbox"/> Ако се притисне додека печатачот е подготвен за печатење Печатачот оди во состојба на пауза и LED сијаличката  (пауза) LED се вклучува. Притиснете повторно за да го вратите печатачот во состојба на подготвеност и LED сијаличката  (пауза) ќе се исклучи. <input type="checkbox"/> Ако се притисне додека печатачот е паузиран поради грешка Печатачот се ослободува од пауза и LED сијаличката  (пауза) се исклучува.
10	Екран	Се прикажуваат статусот на печатачот, менијата и пораките за грешка.

Основна операција



Ова поглавје ги опишува основните оперативни процедури на печатачот.

Вклучување или исклучување

Вклучување на напојувањето

Држете го притиснато копчето за  (напојување), сè додека не се запали LED сијаличката за  (напојување).

Исклучување на напојувањето

Држете го притиснато копчето за  (напојување), сè додека не се прикаже порака за потврда на исклучувањето. Потоа изберете **Yes** на екранот за потврдување. LED сијаличката за  (напојување) се исклучува и печатачот е исклучен.

Основна операција

Проверка на статусот на печатачот


Статусот на печатачот може да се провери преку светењето и трепкањето на LED сијаличките и преку екранот на печатачот.

Исто така, преку печатење на лист за статусот, можете да ги проверите поставките за печатачот и состојбата на млазниците.

[☞ „Печатење на листот за статус“ на страница 30](#)

Проверка на информациите за хартијата

Информациите на тековно ставената хартија; типот на хартија и поставката за извор на хартијата, се прикажуваат на почетниот екран.



Белешка

Изберете ја оваа површина, за директно да добиете пристап до менијата за **Paper Settings**.


Поставките за хартијата можете исто така да ги направите преку користењето на драјверот за печатачот.

[☞ „Поставки за драјверот на печатачот“ на страница 38](#)

Ако се разликуваат поставките помеѓу оперативниот панел и драјверот на печатачот, се применуваат поставките на драјверот на печатачот.

Проверка на статусот на потрошните материјали

Статусот на касетите со мастило и кутијата за одржување можат да се проверат на екранот.



Печатење на образци за проверка на млазницата

Со печатење на образците за проверка на млазниците, можете да ги проверите млазниците на главата за печатење, за можно затнување.

 „Печатење на образци за проверка на млазницата“ на страница 62

Основна операција

Печатење на листот за статус

Со печатење на листот за статусот, можете да ја проверите верзијата на фирмверот и поставките на печатачот, како што се режимот на печатење и поставките за откривање медиуми. Следниве типови на листи за статус можат да се отпечатат од оперативниот панел.

Menu - Printer Status/Print - Print Status Sheet

Белешка	Кога печатите листи за статус, се препорачува да користите хартија што е поширока од 108,0 mm (4,25 in.). За повеќе информации, погледнете во CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).
----------------	---

Примерок за печатење на лист за статус	Примерок за печатење на (мрежни поставки) лист за статус
<pre> <Printer Status Sheet> Sheet Output Time YYYY.MM.DD hh:mm <Basic Information> Model XX-XXXXX BK Serial Number XXXXXXXXXXXX Main Firmware Version XXXXXXXX MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX IP Address Setting Auto/Manual IP Address XXX.XXX.XXX.XXX Subnet Mask XXX.XXX.XXX.XXX Gateway Address XXX.XXX.XXX.XXX Head ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ... -- ^^^^ ^^^^ 03 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 04 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 05 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 06 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 07 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 08 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 09 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 10 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm </pre>	<pre> HHH NetWork Status Sheet HHH <General Info> MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx Firmware xxxxxxxx <Ethernet> Network Status Auto(Disconnected) <TCP/IP IPv4> Obtain IP Address Manual IP Address xxx.xxx.xxx.xxx Subnet Mask xxx.xxx.xxx.xxx Default Gateway xxx.xxx.xxx.xxx HHHHHHHHHHHH 1/1 HHHHHHHHHHHH </pre>

Белешка	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Можете исто така да отпечатите листа на фонтови и бар-кодови што се веќе регистрирани во печатачот, или новорегистрирани слики и шаблони. <input type="checkbox"/> Ако била поврзана LAN безжична единица со печатачот, статусот и поставките за безжична мрежа се печатат во делот Network Settings од листот за статусот.
----------------	--

Проверка на мрежната конекција и поставките

Можете да ги проверите статусот и поставките за мрежната конекција, преку печатење на извештај за проверка на мрежната конекција.



За повеќе детали, погледнете во CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).

Основна операција

Белешка	Кога печатите извештаи за проверка на мрежното поврзување, се препорачува да користите хартија што е поширока од 108,0 mm (4,25 in.). За повеќе информации, погледнете во CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).
----------------	---

Замена на касетите со мастило

Во овој дел е опишано како да ги замените касетите со мастило.

 Внимание	<p>Внимателно прочитајте ги мерките на претпазливост при ракувањето, пред да ги инсталирате касетите со мастило.</p> <p> „Мерки на претпазливост за касетите со мастило“ на страница 12</p>
---	--


Проверка на количината на преостанатото мастило

Може да ја проверите приближната преостаната количина на мастило на оперативниот панел или на компјутерот.


Белешка	<p>Дури и кога печатачот има малку мастило, можете да печатите сè додека не ви биде побарано да ја замените касетата со мастило. Заменете ја касетата со мастило доколку има потреба за тоа.</p>
----------------	--

Како да ги замените касетите со мастило

Долунаведената постапка е за замена на ВК касета. Следете ја истата постапка и за замена на другите касети на мастило со боја.


 Важно	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Кога ја заменувае касетата со црно мастило, осигурете се дека ја менувате со касета со ист тип на црно мастило. Печатачот нема да работи, ако инсталирате касета со различен тип на црно мастило. <input type="checkbox"/> Добро протресете ги новите касети со мастило, пред да ги инсталирате.
--	--

1 Отворете го капакот на касетата со мастило.




Основна операција

- 2** Притиснете ја рачката надолу за да ја отстраните употребената касета со мастило.




- 3** Протресете ја касетата со мастило.

Како што е прикажано на сликата подолу, тресете ја касетата хоризонтално. Движете ја касетата околу 5 cm во двете насоки и повторете го тоа околу 15 пати, во текот на приближно 5 секунди.




- 4** Извадете ја новата касета со мастило од торбата.

 „Мерки на претпазливост за касетите со мастило“ на страница 12




Основна операција




5 Инсталирајте ја касетата со мастило.

Притиснете на ознаката Push на касетата со мастило со врвот на прстот, сè додека не кликне дека е на место.





6 Затворете го капакот на касетата со мастило.



Замена на кутијата за одржување

Во овој дел е опишано како да ја замените кутијата за одржување.

 Внимание	<p>Внимателно прочитајте ги мерките на претпазливост при ракување, пред да ја наместите кутијата за одржување.</p> <p> „Мерки на петпазливост за кутијата за одржување“ на страница 14</p>
---	---


Проверка на количината на празен простор во кутијата за одржување

Може да ја проверите приближната преостаната количина на празен простор во кутијата за одржување на оперативниот панел или на компјутерот.

Белешка	<p>Дури и ако кутијата за одржување е при крај со просторот, сепак ќе можете да печатите сè додека не ви биде побарано да ја замените. Заменете ја кутијата за одржување со нова, ако за тоа има потреба.</p>
----------------	---


Како да је замените кутијата за одржување


- 1 Отворете го капакот на кутијата за одржување.



- 2 Извадете ја кутијата за одржување.

Кога ја фрлате искористената кутија за одржување, ставете ја во пластичната кеса што се испорачува со новата кутија за одржување.


 „Отстранување на кутијата за одржување“ на страница 87



Основна операција


3 Извадете ја новата кутија за одржување од торбата.

 „Мерки на петпазливост за кутијата за одржување“ на страница 14




Не допирајте ги областите прикажани на сликата.

 **Внимание**




4 Вметнете ја до крај новата кутија за одржување.




Основна операција

- 5** Затворете го капакот на кутијата за одржување.



- 6** Притиснете го копчето за **||** (пауза).

Проверете дали печатачот е подготвен за печатење со проверка на почетниот екран.




Белешка

Се препорачува во исто време да извршите чистење на чинијата, кога ја заменувае кутијата за одржување.

 „Чистење на плочата“ на страница 59

Неткаеното платно и памучните брисеви што се користат за чистење, се вклучени во кутијата за одржување наменета за замената.




Поставки за драјверот на печатачот

Поставете ги основните ставки потребни за печатењето, како што се големината и формата на медиумот.

Драјверот на печатачот е опремен со помошна функција. Кликнете со десен клик на ставката, а потоа кликнете на Помош, за да се прикаже објаснувањето за ставката.

Можете исто така, преку видеа да научите како да го конфигурирате драјверот на печатачот. Пристапете до видеата на следнава URL-адреса.

<https://support.epson.net/p_doc/968/>



Белешка

Ако поставките на печатачот (можат да се постават со помош на оперативниот панел, CW-C4000 Series PrinterSettings, или Web Config) се разликуваат од поставките за драјверот на печатачот, тогаш печатењето ќе се изведува со примена на поставките за драјверот на печатачот.

Media Definition

Големината, формата, типот и другите поставки на често користената хартија можат да се регистрираат како медиумска дефиниција. Поставената медиумска дефиниција може да се избере од паѓачкото мени Media Name . Тоа е погодно затоа што нема потреба да ги поставите поставките за хартија на драјверот при печатење од апликација, ако однапред регистрирате медиумска дефиниција.

Ако сакате да ја поставите големината на хартијата и другите поставки секој пат, без да регистрирате медиумска дефиниција, изберете **Custom** од **Media Name** паѓачкото мени на картичката **General**. Различните поставки на картичката **General** ќе станат достапни, за да можете да ја поставите големината на хартијата и другите поставки.

Media Name

Media Size Reduction

Основна операција

- 108 x 174,8 mm {4,25 до 6,88 in.} - Die-cut Label* (почетни поставки)
- Custom

*: Оваа поставка е погодна за печатење ролна со хартија, којашто е вклучена со производот.

Width

Корга Media Form е друга од Continuous paper или Wristband Paper

21,4 до 108,0 mm {0,84 до 4,25 in.}

Почетни поставки: 108,0 mm {4,25 in.}

Корга Media Form е Continuous paper или Wristband Paper

25,4 до 108,0 mm {1,00 до 4,25 in.}

Почетни поставки: 108,0 mm {4,25 in.}

Length

Може да се одреди од 8 до 406,4 mm {0,31 до 16 in.}

Почетни поставки: 174,8 mm {6,88 in.}

Gap Between Labels

Корга Media Form е Die-cut Label

2 до 6 mm {0,08 до 0,24 in.}

Почетни поставки: 3 mm {0,12 in.}

Корга Media Form е различно од Die-cut Label

0 до 6 mm {0 до 0,24 in.}

Почетни поставки: 3 mm {0,12 in.}

Media Form

- Die-cut label (gap detection) (Почетни поставки)
- Die-cut label (black mark detection)
- Full-page Label (black mark detection)
- Full-page Label (no detection)

Основна операција

- Continuous paper (black mark detection)
- Continuous paper (no detection)
- Wristband (black mark detection)

Media Saving

Овозможено само кога **Full-page Label (no detection)** или **Continuous paper (no detection)** е избрано како **Media Form**.

- Eliminate Lower Margin
- Eliminate Lower And Upper Margin
- No Saving (Почетни поставки)

Media Coating Type

- Plain Paper
- Matte Paper (Почетни поставки)
- Synthetic
- Texture Paper
- Wristband Paper
- Glossy Paper
- Glossy Film
- High Glossy Paper

Белешка	Поддржаните типови хартија се разликуваат врз основа на тоа кој тип црно мастило, сјајно црно или мат црно, е ставено. Погледнете „Спецификации за хартијата“ на страница 83.
----------------	---

Print Quality

Кога Media Coating Type е Plain Paper

- Max Speed
- Speed (Почетни поставки)
- Normal
- Quality

Основна операција

Kora Media Coating Type е Matte Paper, Synthetic или Texture Paper

- Max Speed
- Speed
- Normal (Почетни поставки)
- Quality

Kora Media Coating Type е Glossy Paper, Glossy Film или High Glossy Paper

- Normal
- Quality (Почетни поставки)
- Max Quality

Kora Media Coating Type е Wristband Paper

- Max Speed
- Speed (Почетни поставки)
- Normal

<i>Белешка</i>	Ако го промените Media Coating Type , тогаш Print Quality автоматски ќе се постави како почетна поставка погодна за избраниот тип хартија.
----------------	--

Color Correction

- Epson Vivid Color
- Epson Preferred Color (Почетни поставки)
- ICM
- None

Spot Color Setting

No Spot Color (Почетни поставки)

Settings For Paper Handling After Print

- Cut (after printing last label)
- Cut (at specified label)
- Cut (after last page of collate page)

Основна операција

- Do not cut (stop at peel position)
- Do not cut (stop at cut position) (Почетни поставки)
- Do not cut (stop at the print end position)

Notification

- None (Почетни поставки)
- Beep at Cut
- Beep at Job End
- Beep at Collate End

Белешка	Без оглед на поставките за драјверот на печатачот опишани погоре, звучниот сигнал нема да се огласи ако поставката за свонење на печатачот е оневозможена.
----------------	--

Pause

- None (Почетни поставки)
- Pause at Cut
- Pause at Job End
- Pause at Collate End

Media Detection...

Почетните поставки на **Media Source** и **Media Detection** ќе се променат во зависност од поставките на печатачот.

Media Source

- Internal (Roll)
- Rear Feed (Fanfold)
- Rear Feed (Roll)

Media Detection



- Gap detection
- Black mark detection
- No detection



Внесување и замена на хартијата

Во овој дел е опишано како да внесете и замените хартија. Постапката се разликува во зависност од тоа дали се внесува хартијата однатре или однадвор во печатачот. Достапни ви се и видеа што ја покажуваат постапката.

Кликнете на URL-адресата подолу, за да ги видите видеата.

<https://support.epson.net/p_doc/968/>

Внесување однатре (Internal)	Внесување однадвор (Rear Feed)
<p>Хартијата се внесува однатре од печатачот. Внесете ја ролната на хартија во печатачот.</p> 	<p>Хартијата се внесува однадвор во печатачот. Внесете ја преклопената хартија зад печатачот.</p> 

<p>! Важно</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ За снабдување со ролна со хартија однадвор од печатачот, подгответе го сами надворешниот внесувач на хартија и премотувачот на хартија. За повеќе детали, контактирајте квалификуван сервисен персонал за совет. ❑ Кога вршите замена на хартијата со различен облик, форма или тип на хартија, променете ги поставките за хартија или од оперативниот панел или од драјверот на печатачот, пред да ја внесете хартијата. <ul style="list-style-type: none">  „Проверка на информациите за хартијата“ на страница 28  „Поставки за драјверот на печатачот“ на страница 38
------------------------------	---

Основна операција

Внесување на ролна со хартија**Внимание**


Откако ќе го вклучите печатачот, почекајте да се прикаже почетниот екран, а потоа отворете го предниот капак. Ако го отворите капакот пред да се прикаже почетниот екран, печатачот можеби нема правилно да ја внесе хартијата.

1


Вклучете го печатачот.

2


Отворете го предниот капак.

**3**

Ако е прикачен водичот за внесување хартија, отстранете го.


**4**

Подигнете ја рачката за заклучување на водичите за ролна со хартија.




Основна операција


- 5** За снабдување со ролна хартија однадвор од печатачот, подгответе го сами надворешниот внесувач на хартија и премотувачот на хартија.



- 6** Спуштете ја рачката за заклучување на водичите за ролна со хартија.




- 7** Внесете ја хартијата со страната за печатење свртена нагоре.



Основна операција


8

Подигнете ја рачката за заклучување на водичите за ролна со хартија.




9

Лизнете ги водичите за ролна со хартија кон хартијата.



10

Спуштете ја рачката за заклучување на водичите за ролна со хартија.




11


Според ширината на хартијата, отворете и/или затворете ги капаците за плочите.

 [„Прилагодување на капацата“ на страница 54](#)


Основна операција




- 12** Спуштете ја рачката за заклучување на водичите за исфрлање на хартија.




- 13** Лизнете ги водичите за исфрлање на хартија нанадвор.



- 14** Извлекете ја хартијата како што е прикажано.




- 15** Држете ја хартијата со рака и лизгајте ги водичите за исфрлање хартија кон хартијата.




Основна операција

- 16** Подигајте ја рачката за заклучување на водичите за исфрлање хартија, сè додека не кликне дека е на своето место.




- 17** Извлечете го главниот раб на ролната со хартија, а потоа затворете го предниот капак.



- 18** Притиснете го копчето за **||** (пауза).

Проверете дали печатачот е подготвен за печатење со проверка на почетниот екран.



Ставање на преклопена хартија




Внимание


Откако ќе го вклучите печатачот, почекајте да се прикаже почетниот екран, а потоа отворете го предниот капак. Ако го отворите капакот пред да се прикаже почетниот екран, печатачот можеби нема правилно да ја внесе хартијата.

1 Вклучете го печатачот.


2 Отворете го предниот капак.



3 Отворете го задниот капак.




4 Отстранете го водичот за внесување хартија, а потоа затворете го задниот капак.




Основна операција

- 5** Прикачете го водичот за внесување хартија.




- 6** Според ширината на хартијата, отворете и/или затворете ги капаците за плочите.


 „Прилагодување на капачињата“ на страница 54



- 7** Спуштете ја рачката за заклучување на водичите за исфрлање на хартија.




- 8** Лизгајте ги водичите за исфрлање хартија нанадвор, до каде што можат да одат.




Основна операција


- 9** Подигајте ја рачката за заклучување на водичите за исфрлање хартија, сè додека не кликне дека е на своето место.




- 10** Затворете го предниот капак.



- 11** Отворете го задниот капак.




- 12** Подигнете ја рачката за заклучување на водичите за преклопената хартија.




Основна операција

13 Ставете ја преклопената хартија зад печатачот.


- ❑ Ставете ја преклопената хартија на оддалеченост најмалку 40 mm {1,57 in.} од печатачот.
- ❑ Осигурете се дека хартијата е поставена вертикално во однос на отворот за внесување хартија.



14 Лизнете ги водичите за преклопената хартија кон хартијата.




15 Спуштете ја рачката за заклучување на водичите за преклопената хартија.




16 Вметнете го предниот раб на хартијата со страната за печатење свртена нагоре.

Кога ќе внесете околу 100 mm {3,94 in.} од хартијата, тогаш хартијата автоматски ќе продолжи да се внесува во печатачот.

Основна операција




17 Затворете го задниот капак.



18 Притиснете го копчето за **||** (пауза).

Проверете дали печатачот е подготвен за печатење со проверка на почетниот екран.




Основна операција

Прилагодување на капачињата







Внатре во предниот капак, има капачиња за прилагодување на вшмукувањето хартија во текот на печатењето.

Капачињата треба правилно да бидат отворени/затворени, за да одговараат на користената ширина на хартијата. За да ги отворите/затворите, помрднете ги со прстот. Понатаму, ширината на хартијата може да се провери на етикетата, на горниот дел од главниот уред.









Внимание

Ако капачињата не се правилно отворени/затворени, хартијата може да се заглави или да се извалка со мастило.

Ширина на хартијата / Ширина на хартијата за подлога	Состојба на капачето
25,4 до 43,8 mm {1,00 до 1,72 in.} 	Затворете ги сите капачиња. 
43,9 до 58,4 mm {1,73 до 2,30 in.} 	Отворете ги највнатрешните капачиња. 
58,5 до 73,0 mm {2,30 до 2,87 in.} 	Отворете ги внатрешните четири капачиња. 

Основна операција


Ширина на хартијата / Ширина на хартијата за подлога	Состојба на капачето
<p>73,1 до 87,6 mm {2,88 до 3,45 in.}</p> 	<p>Отворете ги внатрешните шест капачиња.</p> 
<p>87,7 до 102,2 mm {3,45 до 4,02 in.}</p> 	<p>Отворете ги внатрешните осум капачиња.</p> 
<p>102,3 mm или подолга {4,03 in. или подолга}</p> 	<p>Отворете ги сите капачиња.</p> 

Основна операција


Како да ја отстраните хартијата

1 Проверете дали печатачот е вклучен.


2 Отворете го предниот капак.



3 Отстранете ја ролната со хартијата или јадрото на хартијата од печатачот.




4 Затворете го предниот капак.



Основна операција

- 5** Притиснете го копчето за **||** (пауза).



Отстранувањето на хартијата сега е завршено.

За да внесете хартија, видете „Внесување на ролна со хартија“ на страница 44 или „Ставање на преклопена хартија“ на страница 49.

Одржување

Во ова поглавје се објаснува како да се изведе одржувањето на печатачот.



Чистење на надворешноста

- 1** Исклучете го печатачот и потоа извлечете го кабелот за напојување од штекерот.
- 2** Избришете ја нечистотијата со сува крпа или со крпа што е малку навлажнета.
Погледнете во Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство) за мерки на претпазливост при чистењето.

Чистење на плочата


Ако има залепено мастило на плочата, тогаш рацете или хартијата можат да се извалкаат. Понатаму, ако дупките во плочата се блокираат од нечистотија, може да дојде до валкање со мастило во внатрешноста на плочата.

Користете неткаен материјал или памучни стапчиња за чистење на плочата, следејќи ги долунаведените чекори.

 Внимание	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Не користете вода или алкохол. ❑ Внимавајте да не ја смените положбата на капачињата на плочата. Ако капачињата не се правилно отворени или затворени, хартијата може да се заглави или да се извалка со мастило. ❑ Внимавајте да не ги деформирате или оштетите четирите сензори. 
---	--

1 Исклучете го печатачот и потоа извлекете го кабелот за напојување од штекерот.


2 Отворете го предниот капак.




3 Отстранете ја ролната со хартија или преклопената хартија.

Одржување

- 4** Користете неткаен материјал за чистење на плочата.



- 5** Користете памучни стапчиња за да исчистите кај и околу дупките. Ако дупките се блокирани, осигурете се дека сте ја отстраниле нечистотијата за да ги одблокирате дупките.



- 6** Затворете го предниот капак.

Одржување


Чистење на автоматскиот секач

Фиксираното сечило на автоматскиот секач може да стане неспособно за чисто сечење, поради лепењето на хартијата од етикетата, што се прилепува на неа.

Изведете го чистењето следејќи ги долунаведените чекори.

- 1 Исклучете го печатачот и потоа извлекете го кабелот за напојување од штекерот.
- 2 Отворете го предниот капак и отстранете ја хартијата.
- 3 Отстранете го лепилото залепено за фиксираното сечило на автоматскиот секач, од страната на предниот капак.

Отстранете го со памучно стапче или нешто слично, натопено со алкохол.




Внимание

- ❑ Не допирајте го директно фиксираното сечило на автоматскиот секач. Ако го направите тоа, може да дојде до повреда на прстот.
- ❑ Не користете растворувачи врз база на бензин, разредувач, трихлороетилен или кетони. Така може да ги оштетите или да ги скршите деловите изработени од пластика или гума.
- ❑ Не прскајте алкохол директно на сечилото на секачот и не користете памучно стапче или ткаенина од коешто капе алкохол. Ако во печатачот навлезе алкохол, може да предизвика краток спој на електронските компоненти или да ги оштети деловите.
- ❑ Внимавајте да не дозволите алкохолот да се задржи во други области, освен во областа за чистење.

Чистење на главата за печатење

Ако млазниците се затнати, на отпечатоците се појавуваат слаби бои, ленти или непосакувани бои. Кога ќе се појават такви проблеми со квалитетот на печатење, отпечатете ги образците за проверка на млазницата и проверете дали има затнување на млазницата.

Пример за образци за проверка на млазницата со сјајно црно мастило



Кога печатените образци покажуваат состојба на затнување на млазницата, извршете чистење на главата.

Печатење на образци за проверка на млазницата

Затнатите млазници предизвикуваат заматено или лепливо печатење или печатење со погрешни бои. Ако имате проблеми со печатењето, отпечатете образец за проверка на млазницата за да проверите дали млазниците се затнати.



Важно

Кога печатите образец за проверка на млазницата, ставете лист хартија со ширина од најмалку 21,5 mm (0,85 in.) и должина од најмалку 38,6 mm (1,52 in.).

Преостаната хартија што е потребна за печатење образец за проверка на млазницата

Континуирана обична хартија, етикета на цела страница

- Кога ширината на хартијата е помеѓу 21,4 mm (0,84 in.) и 39,0 mm (1,54 in.)
Потребна е големина од 273,5 mm (10,77 in.)

Одржување

- ❑ Кога ширината на хартијата е помеѓу 39,1 mm (1,54 in.) или повеќе
Потребна е големина од 197,4 mm (7,77 in.)

Белешка	За печатењето образец за проверка на млазницата со овозможено откривање црни ознаки може да биде потребно да го зголемите количеството на потребна преостаната хартија. Се препорачува да го оневозможите откривањето црни ознаки дури и кога печатите образец на хартија со црни ознаки.
----------------	---

Исечена етикета (вклучувајќи ролна со хартија)

Кога го печатите образецот на вклучената ролна со хартија, образецот за проверка на млазницата се печати со користење на две етикети.

Големините на вклучената ролна со хартија се следни.

Ширината на хартијата е 108,0 mm (4,25 in.), должината на хартијата е 174,8 mm (6,88 in.), а растојанието помеѓу етикетите е 3,0 mm (0,12 in.)


Белешка	Кога печатите обрасци за проверка на млазницата на исечени етикети, количеството на потребна преостаната хартија зависи од ширината на хартијата, должината на хартијата и растојанието помеѓу етикетите. Бидејќи за некои комбинации е потребна максимална должина на хартијата од 531 mm (20,9 in.), се препорачува да користите континуирана хартија, етикети на цела страница или вклучена ролна со хартија.
----------------	--

Користење на оперативниот панел

Menu - Maintenance - Print Head Nozzle Check

Користење на драјверот за печатачот

Кликнете на **Nozzle Check** на картичката **Printer Utilities**.



Одржување



Користење на Web Config

Изберете **Print Nozzle Check Pattern** во прозорецот за **Maintenance**, па кликнете на **Start**.

Белешка	За повеќе информации за Web Config, погледнете во CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).
----------------	---

Чистење на главата

Ако млазниците се затнати, извршете **Print Head Cleaning**. Извршете **Power Cleaning** само кога затнатата млазница нема да се исчисти со **Print Head Cleaning**. За да извршите чистење на главата за печатење, изберете го менито како што е опишано подолу.

 Важно	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Не исклучувајте го напојувањето и не отворајте ги капаците за време на чистењето на главата. Ако го направите тоа, може да се предизвика дефект во печатењето. <input type="checkbox"/> Не вршете го чистењето на главата повеќе отколку што е потребно. Ќе дојде до трошење на мастилото, затоа што тоа ќе се испушта од главата, за да ја исчисти. <input type="checkbox"/> Ако нема останато многу мастило, чистењето на главата можеби нема да биде возможно. Заменете ги касетите со мастило и обидете се повторно. <ul style="list-style-type: none">  „Замена на касетите со мастило“ на страница 32 <input type="checkbox"/> [Power Cleaning] троши повеќе мастило од [Print Head Cleaning].
--	---

Користење на оперативниот панел


Menu - Maintenance - Print Head Cleaning

Menu - Maintenance - Power Cleaning

Користење на драјверот за печатачот

Кликнете на **Print Head Cleaning** или **Power Cleaning** во прозорецот **Printer Utilities**.

Одржување



Користење на Web Config

Изберете **Print Head Cleaning** во прозорецот **Maintenance**. Потоа, изберете го типот на чистењето од **Auto** или **Power Cleaning**, па кликнете **Start**.

Белешка	За повеќе информации за Web Config, погледнете во CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).
----------------	---

Решавање на проблеми

Во ова поглавје се опишува како да се решат проблемите. За информациите околу решавањето проблеми што тука не се опишани, погледнете во CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).







На оперативниот панел се прикажува порака

Порака	Решение и упатување
Information Paper feed error. Load the paper or change the media source setting.	Користете хартија што одговара на поставките за Media Source и Media Form . Или променете ги поставките на Media Source и Media Form за да одговараат со внесената хартија. ☞ „Поставки за драјверот на печатачот“ на страница 38
Information Cannot detect the paper specified by the Media Detect setting. Load paper that matches the setting or change the setting.	Користете хартија што одговара на поставките за Media Detect . Или променете ги поставките на Media Detect за да одговараат со внесената хартија. ☞ „Поставки за драјверот на печатачот“ на страница 38
(На почетниот екран) Load paper.	Внесете хартија. ☞ „Внесување и замена на хартијата“ на страница 43
Information The paper size set in the printer may differ from the print setting.	Вчитајте медиум што одговара на големината на областа за печатење. Или променете ја областа за печатење за да одговара на големината на медиумот. ☞ „Внесување и замена на хартијата“ на страница 43
Information The roll paper is not loaded.	Внесете ролна со хартија. ☞ „Внесување и замена на хартијата“ на страница 43
Information The fanfold paper is not loaded.	Внесете преклопена хартија. ☞ „Внесување и замена на хартијата“ на страница 43
Information Paper jam.	Отстранете ја заглавената хартија и потоа внесете хартија. ☞ „Ролната со хартија е заглавена“ на страница 74 ☞ „Преклопената хартија е заглавена“ на страница 76
Information The paper is not loaded correctly. Reload the paper.	Отстранете ја хартијата, а потоа повторно внесете ја хартијата. ☞ „Како да ја отстраните хартијата“ на страница 56 ☞ „Внесување и замена на хартијата“ на страница 43

Решавање на проблеми

Порака	Решение и упатување
<p>Information</p> <p>Calibration failed.</p> <p>Press the OK button. Then reload or replace the paper.</p>	<p>Осигурете се дека хартијата внесена во печатачот одговара на методот за откривање хартија (празнината или црната ознака) и ресетирајте ја хартијата.</p> <p> „Внесување и замена на хартијата“ на страница 43</p> <p>Калибрацијата е невозможна ако Gap Between Labels надминува 6 mm {0,24 in.}.</p> <p> „Поддржана хартија“ на страница 16</p> <p>Ако грешката и понатаму се појавува, тогаш детекторот не може да ракува со хартијата. Заменете ја хартијата.</p>
<p>Information</p> <p>The paper has already been cut and cannot be cut.</p>	<p>Оваа грешка се појавува кога ќе го притиснете копчето Исечи, во положбата каде што хартијата е веќе исечена.</p> <p>Внесете ја хартијата со отпечатување или притискање на копчето за Внесување, за да го овозможите копчето Исечи.</p>
<p>Maintenance Error</p> <p>The ink cartridge is not installed correctly.</p>	<p>Инсталирајте касета со мастило, со доволна преостаната количина на мастило.</p> <p> „Како да ги замените касетите со мастило“ на страница 32</p>
<p>(На почетниот екран, се појавува извичник на нивоата на мастило)</p>	<p>Подгответе нова касета со мастило, што треба да се замени со касетата со ниско ниво на мастило.</p> <p>Ако продолжите да ја користите касетата со ниско ниво на мастило, можеби ќе треба да ја замените за време на печатењето.</p> <p>Ако ја замените касетата за време на печатењето, можеби ќе видите разлика во боите, помеѓу боите отпечатени од старата касета со мастило и боите отпечатени со новата, поради разликата во статусот на сушење на мастилото.</p> <p>Доколку тоа за вас не е прифатливо, заменете ја касетата со мастило со нова, пред да започнете со печатење.</p> <p> „Како да ги замените касетите со мастило“ на страница 32</p> <p>Отстранетата касета со мастило може повторно да се инсталира и да се користи, сè додека не ви биде побарано да ја замените.</p>
<p>Information</p> <p>You need to replace the following ink cartridge(s).</p>	<p>Инсталирајте касета со мастило, со доволна преостаната количина на мастило.</p> <p> „Како да ги замените касетите со мастило“ на страница 32</p>
<p>Maintenance Error</p> <p>Cannot recognize the ink cartridge.</p> <p>Select “Next” to clear the error.</p>	<p>Повторно инсталирајте ја касетата со мастило.</p> <p>Доколку грешката се повтори, заменете ја касетата со мастило со нова.</p> <p> „Како да ги замените касетите со мастило“ на страница 32</p>
<p>Information</p> <p>You have not installed genuine Epson ink cartridges.</p>	<p>За најдобри перформанси на печатачот, се препорачува да користите оригинални Epson касети со мастило.</p> <p>Употребата на неоригинални Epson касети со мастило, може негативно да влијае на печатачот и на квалитетот на печатењето, и да го спречи печатачот во реализирањето на своите максимални перформанси.</p> <p>Epson не може да го гарантира квалитетот и сигурноста на неоригиналните Epson производи.</p> <p>Поправките за било каква штета или дефект на овој производ поради употреба на неоригинални Epson производи нема да бидат бесплатни, дури и ако гарантниот период е сеуште валиден.</p>

Решавање на проблеми

Порака	Решение и упатување
Information These ink cartridges are not compatible.	Поради тоа што инсталираните касети со мастило не се оние коишто се наменети за овој печатач, може да се појави грешка, како што е грешката во откривањето касети.
Maintenance Error Maintenance Box not installed. Product Number: SJMB4000	Инсталирајте нова кутија за одржување.  „Како да је замените кутијата за одржување“ на страница 35
Maintenance Error Cannot recognize the Maintenance Box. Product Number: SJMB4000	Повторно инсталирајте ја кутијата за одржување. Доколку грешката се повтори, заменете ја кутијата за одржување со нова.  „Како да је замените кутијата за одржување“ на страница 35
(На почетниот екран) The Maintenance Box is nearing end of its service life.	Подгответе ја новата кутија за одржување, која треба да ја замени речиси целосно полната кутија за одржување. Кога ќе се појави порака којашто кажува „The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it.“ заменете ја кутијата за одржување.  „Како да је замените кутијата за одржување“ на страница 35
Maintenance Error The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it. Product Number: SJMB4000	Заменете ја кутијата за одржување со нова.  „Како да је замените кутијата за одржување“ на страница 35
Information Memory Full. Document was not printed.	Контактирајте го вашиот системски администратор и избришете ги непотребните датотеки.
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details. XXXXXX	1. Исклучете го печатачот. 2. Проверете дали постои заглавување на хартијата или некој туѓ материјал во близина на отворот за исфрлање. 3. Вклучете го печатачот. Ако грешката во печатачот сеуште се појавува, контактирајте квалификуван сервисен персонал за совет. Кога ќе контактирате, кажете му го на лицето „XXXXXXX“ (6- или 8-цифрениот алфанумерички код).
Information Cannot start cleaning because ink is low. Printer features except cleaning are available.	Кога ќе го вршите чистењето, инсталирајте касети со мастило со доволна преостаната количина мастило.  „Како да ги замените касетите со мастило“ на страница 32
Information Paused The print quality may decrease because the nozzles are clogged.	Квалитетот на печатење може да се намали затоа што млазниците се затнати. Доколку тоа не е прифатливо, извршете чистење на главата за печатење.  „Чистење на главата за печатење“ на страница 62



Решавање на проблеми

Порака	Решение и упатување
<p>Error</p> <p>The connection between your network and the printer is unstable.</p> <p>You may be able to solve this problem by disabling the IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) function.</p> <p>See your documentation for more details.</p>	<p>Кога се поврзвате со жичана LAN користејќи уред што поддржува IEEE802.3az (Енергетски ефикасен етернет), тогаш конекцијата може да стане нестабилна, да биде невозможна или може да дојде до успорување на брзината на комуникацијата.</p> <p>Следете ги долунаведените чекори за да ја оневозможите функцијата IEEE802.3az на вашиот компјутер и печатач.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исклучете ги LAN-каблите од компјутерот и печатачот. 2. Доколку функцијата IEEE802.3az е овозможена на вашиот компјутер, оневозможете ја. 3. Поврзете ги компјутерот и печатачот директно со LAN-кабел. 4. На печатачот изберете Menu - General Settings - Network Settings - Connection Check за да ја проверите IP адресата на печатачот. 5. Стартувајте Web Config на компјутерот. <p>Стартувајте го вашиот веб пребарувач и внесете ја IP адресата на печатачот.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Изберете ја картичката Network Settings, а потоа Wired LAN. 7. Поставете IEEE 802.3az на Off. 8. Кликнете Next. 9. Кликнете Apply. 10. Исклучете го LAN кабелот од компјутерот и печатачот. 11. Ако сте го оневозможиле IEEE802.3az на вашиот компјутер во чекорот 2, овозможете го. 12. Поврзете ги LAN-каблите што сте ги исклучиле во чекорот 1, со компјутерот и печатачот. <p>Доколку проблемот сеуште се појавува, тогаш некој друг уред освен печатачот можеби го предизвикува проблемот.</p>
<p>The printer can't connect to cloud service.</p> <p>Please check the connection status and settings with the cloud service.</p> <p>Please contact your administrator for details.</p>	<p>Печатачот не успева да се поврзе на Loftware Cloud.</p> <p>Контактирајте со администраторот на системот за повеќе информации.</p>



Решавање на проблеми

Проблеми со квалитетот на печатење


Хоризонтална бела лента

Причина	Решение и упатување
Млазниците се затнати.	Отпечатете ги образците за проверка на млазниците, за да проверите дали постои затнување кај млазниците.  „Печатење на образци за проверка на млазницата“ на страница 62 Ако млазниците се затнати, извршете чистење на главата за печатење.  „Чистење на главата за печатење“ на страница 62


Бела или црна лента

Причина	Решение и упатување
Хартијата не е правилно внесена.	Повторно внесете ја хартијата.  „Внесување и замена на хартијата“ на страница 43
Хартијата што се користи и поставката за Тип на облога за медиуми се разликуваат.	Проверете ја хартијата што се користи и поставката Тип на облога за медиуми на драјверот на печатачот.  „Поставки за драјверот на печатачот“ на страница 38

Бела или црна лента во близина на рабовите


Причина	Решение и упатување
Надворешните капачиња на плочата, кои не би требало да се отворат за хартијата, се отворени.	Протоколот на воздух од надворешните капачиња негативно влијае на работата на печатењето и може да предизвика бела лента на отпечатоците. Поставете ги капачињата на плочата според упатствата на етикетата залепена на печатачот.  „Прилагодување на капачињата“ на страница 54

Печатените бои се погрешни


Причина	Решение и упатување
Ако печатачот се премести по првичното полнење, наведените бои можеби нема да излегуваат (боите можеби ќе се мешаат) поради вибрации и удари.	Извршете чистење на главата и проверете дали боите повеќе не се мешаат.  „Чистење на главата за печатење“ на страница 62

Решавање на проблеми




Печатените знаци изгледаат замаглено

Причина	Решение и упатување
Надворешните капачиња на плочата, кои не би требало да се отворат за хартијата, се отворени.	<p>Протоколот на воздух од надворешните капачиња негативно влијае на работата на печатењето и може да предизвика заматено печатење.</p> <p>Поставете ги капачињата на плочата според упатствата на етикетата залепена на печатачот.</p> <p> „Прилагодување на капачињата“ на страница 54</p>

Промени на позицијата на печатење


Причина	Решение и упатување
Водичот за рабовите не е поставен долж работ на хартијата.	<p>Проверете дали водичот за рабовите е правилно поставен, во позиција на ширина на хартијата.</p> <p> „Внесување и замена на хартијата“ на страница 43</p>
Хартијата не е внесена централно.	<p>Ако хартијата е поместена од центарот кога е внесена, положбата за печатење може странично да се смени, на почетокот на печатењето.</p> <p>Користете ги водичите за хартија за да ја внесете хартијата централно или да ја ставите хартијата, пред да започнете со печатењето.</p>
Задниот работ на хартијата се приближува.	<p>Ако дојде до приближување на задниот работ на хартијата, позицијата за печатење може да биде странично поместена или може да се појави заматено печатење.</p> <p>Заменете ја хартијата со нова.</p>

На хартијата има дамки или размачкано мастило

Причина	Решение и упатување
Хартијата што се користи и поставката за Тип на облога за медиуми се разликуваат.	<p>Проверете ја хартијата што се користи и поставката Тип на облога за медиуми на драјверот на печатачот.</p> <p> „Поставки за драјверот на печатачот“ на страница 38</p>
Ако некоја туѓа материја се залепи на главата, тогаш на хартијата може да има размачкано мастило.	<p>Извршете чистење на главата за печатење.</p> <p> „Чистење на главата за печатење“ на страница 62</p>
Ширината на хартијата и на капачињата на плочата не се совпаѓаат.	<p>Ако ширината на хартијата и капачињата на плочата не се совпаѓаат, тогаш кревањето на хартијата може да предизвика хартијата и главата за печатење да се тријат помеѓу себе, што би довело до валкање на хартијата.</p> <p>Поставете ги капачињата на плочата според упатствата на етикетата залепена на печатачот.</p> <p> „Прилагодување на капачињата“ на страница 54</p>

Решавање на проблеми

Хартијата е внесена и исфрлена и се појавува порака за грешка

Причина	Решение и упатување
Хартијата што се користи се разликува од онаа кај поставките за откривање медиуми.	Проверете ја хартијата што се користи и поставките за откривањето медиуми кај печатачот.  „Поставки за драјверот на печатачот“ на страница 38

Печатењето од компјутерот е невозможно или одеднаш станува невозможно

Проверете дали е инсталиран драјверот на печатачот

Проверете дали се инсталирани или не потребниот софтвер и апликациите на компјутерот.

За печатење со овој печатач, потребен е драјвер на печатачот. Проверете дали е инсталиран драјверот на печатачот или не, преку следењето на долунаведените чекори.

- 1 Прикажи ги уредите и печатачите на компјутерот.
- 2 Проверете дали е прикажано името на печатачот.
Доколку тоа не е така, тогаш драјверот на печатачот не е инсталиран.
- 3 Инсталирајте го драјверот на печатачот.

 [„Преземање на најнова верзија“ на страница 4](#)


Печатачот не се вклучува

Проверете дали кабелот за напојување е правилно поврзан со печатачот и штекерот.

 [„Конектори“ на страница 24](#)


Работата за печатење е откажана на компјутерот, но „Printing“ пораката на печатачот не исчезнува

Ако го откажете печатењето во низа од печатачот на компјутерот, тогаш тоа може да доведе до прекин на податоците за печатење и „Printing“ може да остане прикажано на оперативниот панел на печатачот.


За да го откажете статусот, притиснете го копчето  (откажи) на оперативниот панел, а потоа изберете All label formats.

Ролната со хартија е заглавена


1 Отворете го предниот капак.



2 Отстранете ја заглавената хартија.




3 Извлечете го главниот раб на ролната со хартија, а потоа затворете го предниот капак.



Решавање на проблеми

4 Притиснете го копчето за **||** (пауза).

Проверете дали печатачот е подготвен за печатење со проверка на почетниот екран.


**Белешка**

Откако ќе ја отстраните заглавената хартија, осигурете се дека во печатачот нема оставени етикети или лепило. Доколку го користите печатачот без да ги отстраните овие проблеми, тоа ќе доведе до чести заглавувања на хартијата или може да предизвика слаб квалитет на печатењето.


Ако хартијата често се заглавува, исчистете ја внатрешноста на печатачот според упатствата во CW-C4000 Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).

Преклопената хартија е заглавена

1 Отворете го предниот капак.




2 Исечете ја заглавената хартија.



3 Отворете го задниот капак и потоа отстранете ја заглавената хартија.




4 Затворете го задниот капак.




Решавање на проблеми

- 5** Затворете го предниот капак.



- 6** Притиснете го копчето за **||** (пауза).



Белешка

Откако ќе ја отстраните заглавената хартија, осигурете се дека во печатачот нема оставени етикети или лепило. Доколку го користите печатачот без да ги отстраните овие проблеми, тоа ќе доведе до чести заглавувања на хартијата или може да предизвика слаб квалитет на печатењето.

Ако хартијата често се заглавува, исчистете ја внатрешноста на печатачот според упатствата во CW-C4000 Technical Reference Guide (Водичот за техничко упатство).

Спецификации

Спецификации

Ова поглавје ги опишува спецификациите на печатачот.

Спецификации на производот

Предмет	Спецификации
Метод на печатење	Сериски инк-џет, метод на матрица со точки Печатење во четири бои
Метод за внесување хартија	Напред и обратно напојување со триење
Тип на сечење на автоматскиот секач	Целосно сечење (целосно ја сече хартијата)
Резолуција на печатењето	300 × 600 dpi 600 × 600 dpi 600 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi

Спецификации

Предмет		Спецификации		
Брзина на печатење	Поставка за квалитетот на печатењето: Max Speed 300 × 600 dpi (ширина × висина)	Ширина на печатењето: 25,4 mm {1,00 in.}	124 mm/s {4,88 in/s}	
		Ширина на печатењето: 101,6 mm {4,00 in.}	100 mm/s {3,94 in/s}	
	Поставка за квалитетот на печатењето: Speed 600 × 600 dpi (ширина × висина)	Ширина на печатењето: 25,4 mm {1,00 in.}	111 mm/s {4,37 in/s}	
		Ширина на печатењето: 101,6 mm {4,00 in.}	70 mm/s {2,76 in/s}	
	Поставка за квалитетот на печатењето: Normal 600 × 600 dpi (ширина × висина)	Ширина на печатењето: 25,4 mm {1,00 in.}	63 mm/s {2,48 in/s}	
		Ширина на печатењето: 101,6 mm {4,00 in.}	48 mm/s {1,89 in/s}	
	Поставка за квалитетот на печатењето: Quality 600 × 1200 dpi (ширина × висина)	Ширина на печатењето: 25,4 mm {1,00 in.}	27 mm/s {1,06 in/s}	
		Ширина на печатењето: 101,6 mm {4,00 in.}	18 mm/s {0,71 in/s}	
	Поставка за квалитетот на печатењето: Max Quality 1200 × 1200 dpi (ширина × висина)	Ширина на печатењето: 25,4 mm {1,00 in.}	11 mm/s {0,43 in/s}	
		Ширина на печатењето: 101,6 mm {4,00 in.}	8 mm/s {0,31 in/s}	
	Интерфејс		Жичана LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
			Безжична LAN	Достапно со поврзување на опционалната единица за безжична LAN (OT-WL06).
USB			USB2,0 со голема брзина	
Тежина		Околу 13 kg {28,66 lb}		

Спецификации

Електрични спецификации



Предмет		Спецификации
Напојување		Наменет адаптер за наизменична струја (AC ADAPTER, K1, број на модел: M248B)
Номинален напон		42 V DC
Номинална струја		1,38 A
Потрошувачка на енергија	Работење*	Прибл. 28,2 W во просек
	Подготвеност	Прибл. 2,6 W во просек
	Исклучено напојување	Прибл. 0,13 W во просек

*Врз основа на условите за евалуација на Epson

Спецификации



Целокупни димензии

Предмет	Спецификации
Висина	285 mm {11,22 in.}
Ширина	310 mm {12,20 in.}
Длабочина	283 mm {11,14 in.}



Единица: mm

Со инсталиран OT-PT40



Единица: mm

*1: Кога фиоката за хартија е извлечена

*2: Кога фиоката за хартија е повлечена

Спецификации

Спецификации за животната средина

Температура /влажност	Печатење	5 до 35 °C {41 до 95 °F}, 20 до 80 % RH без кондензација (опсег со сина боја во графиконот)	
	Печатење на баркодovi	15 до 35 °C {59 до 95 °F}, 20 до 85 % RH без кондензација	
Складирање	Кога е спакуван (без наполнето мастило)		-20 до 60 °C {-4 до 140 °F}, 5 до 85 % RH без кондензација (Кога е -20 °C или 60 °C {-4 до 140 °F}, во рамките на 120 часа)
	Со наполнето мастило	Сјајно црно мастило	-15 до 40 °C {5 до 104 °F} (Во рок од 6 месеци на 0 до 25 °C {32 до 77 °F}) (Во рок од 1 месец на 40 °C {104 °F})
		Мат црно мастило	-10 до 40 °C {14 до 104 °F} (Во рок од 6 месеци на 0 до 25 °C {32 до 77 °F}) (Во рок од 1 месец на 40 °C {104 °F})
Височина	0 до 3000 m		
Бучава	Прибл. 58 dB Врз основа на Epson-овите услови за евалуација.		

Спецификации

Спецификации за хартијата

Следните типови на хартија можат да се користат кај печатачот.

Тип на хартија	Кога користите мат мастило	Кога користите сјајно мастило
Обична хартија	✓	-
Мат хартија	✓	✓
Хартија со текстура	✓	-
Синтетичка	✓	✓
Хартија за нараквица	✓	-
Сјајна хартија	-	✓
Сјаен филм	-	✓
Хартија со висок сјај	-	✓

Спецификации

Касета со мастило

Број на модел	CW-C4000i	SJIC41P-BK, SJIC41P-MK, SJIC41P-C, SJIC41P-M, SJIC41P-Y
	CW-C4000e	SJIC42P-BK, SJIC42P-MK, SJIC42P-C, SJIC42P-M, SJIC42P-Y
	CW-C4010	SJIC42P-BK, SJIC42P-MK, SJIC42P-C, SJIC42P-M, SJIC42P-Y
	CW-C4020	SJIC43P-BK, SJIC43P-MK, SJIC43P-C, SJIC43P-M, SJIC43P-Y
	CW-C4030	SJIC44P-BK, SJIC44P-MK, SJIC44P-C, SJIC44P-M, SJIC44P-Y
	CW-C4040	SJIC45P-BK, SJIC45P-MK, SJIC45P-C, SJIC45P-M, SJIC45P-Y
	CW-C4050	SJIC46P-BK, SJIC46P-MK, SJIC46P-C, SJIC46P-M, SJIC46P-Y
Тип	Касети со 4 поединечни бои	
Бои на мастило	Црна (сјајна црна (BK), мат (MK) црна), цијан (C), магента (M), жолта (Y)	
Тип на мастило	Пигментирано мастило	
Датум на истекување	6 месеци по инсталирањето во печатачот, 3 години по производството, вклучувајќи го и периодот на употреба	
Температура на складирање	Транспортирање (без распакување)	-20 до 60 °C {-4 до 140 °F} (во рок од 5 дена на 60 °C {140 °F})
	Складирање (без распакување)	-20 до 40 °C {-4 до 104 °F} (во рок од 1 месец на 40 °C {104 °F})
	Инсталирано	-20 до 40 °C {-4 до 104 °F} (во рок од 1 месец на 40 °C {104 °F})


Внимание

Мастилото во касетата со мастило може да замрзне ако се чува на 0 °C {32 °F} или пониска температура.

Спецификации

Кутија за одржување

Број на модел		SJMB4000
Тип		Кутија за одржување со интегриран материјал за апсорпција на отпадно мастило
Температура на складирање	Транспортирање (без распакување)	-20 до 60 °C {-4 до 140 °F} (во рок од 5 дена на 60 °C {140 °F})
	Складирање (без распакување)	-20 до 40 °C {-4 до 104 °F} (во рок од 1 месец на 40 °C {104 °F})
	Инсталирано	-20 до 40 °C {-4 до 104 °F} (во рок од 1 месец на 40 °C {104 °F})

Додаток

Потрошни материјали и опции

Достапни се потрошни материјали и опции за овој производ. Тие можат да се купат од продажни претставници.

Касета со мастило

Се користат четири бои од касетите со мастило. Црно мастило може да се избере од сјајна црна и мат црна боја.

За касетите со мастило што можат да се користат кај овој производ, погледнете на „Касета со мастило“ на [страница 84](#).

Препорачани се оригиналните касети со мастило

- За најдобри перформанси на печатачот, се препорачува да користите оригинални Epson касети со мастило. Употребата на неоригинални Epson касети со мастило, може негативно да влијае на печатачот и на квалитетот на печатењето, и да го спречи печатачот во реализирањето на своите максимални перформанси. Epson не може да го гарантира квалитетот и сигурноста на неоригиналните Epson производи. Поправките за било каква штета или дефект на овој производ поради употреба на неоригинални Epson производи нема да бидат бесплатни, дури и ако гарантниот период е сеуште валиден.
- Прилагодувањето на бојата на производот се базира на употреба на оригинални Epson касети со мастило. Употребата на неоригинални касети со мастило може да резултира со намален квалитет на печатење. Epson препорачува да се користат оригиналните Epson касети со мастило.

Отстранување на касетите со мастило

Правилно отстранете ги касетите со мастило, следејќи ги законите или прописите на вашата земја и област.

Додаток

Кутија за одржување

Кутијата за одржување е кутија што се користи за собирање отпадно мастило. Кутијата за одржување достапна за овој производ е:

Број на модел: SJMB4000

Се препорачува оригинална кутија за одржување

За добивање најдобри перформанси на печатачот, се препорачува користење на оригинална Epson кутија за одржување. Употребата на неоригинална кутија за одржување која не е произведена од Epson, може негативно да влијае на печатачот и да го спречи во реализирањето на своите максимални перформанси. Поправките за било каква штета или дефект на овој производ поради употреба на неоригинални Epson производи нема да бидат бесплатни, дури и ако гарантниот период е сеуште валиден. Epson не може да го гарантира квалитетот и сигурноста на неоригиналните Epson производи.

Отстранување на кутијата за одржување

Правилно отстранете ја кутијата за одржување, следејќи ги законите или прописите на вашата земја и област.

Додаток

ОТ-РТ40

ОТ-РТ40 е фиока за хартија што ви овозможува привремено собирање на печатените етикети.

ОТ-РТ40 може да носи хартија од следните големини.


Максимална големина на хартијата: 105 x 148 mm {4,13 x 5,83 in.} (ширина x должина)

Минимална големина на хартијата: 76 x 54 mm {2,99 x 2,13 in.} (ширина x должина)


Белешка	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Во случај на ролна со хартија, хартијата е завиткана, така што ако се отпечатаат и исфрлат повеќе етикети или листови, тие може да ја прелеат фиоката. <input type="checkbox"/> Во зависност од моделот на печатачот, ОТ-РТ40 доаѓа со печатачот.
----------------	---

Прикачете ја фиоката следејќи ги долунаведените чекори.

- 1** Прикачете ја фиоката со закачување на куките на долната страна на водичите за исфрлање хартија.




- 2** Повлечете ја рачката во долниот десен агол на ОТ-РТ40, за да ја ослободите бравата.




Додаток

- 3** Извлекете ја фиоката додека ознаката за должина на хартијата не се совпадне со должината на вашата хартија.



- 4** Притиснете ја рачката во долниот десен агол на ОТ-РТ40 за да ја заклучите на место.



Додаток**Ограничување на употребата**

Кога овој производ се користи за апликации кои бараат висока сигурност/безбедност, како што се транспортни уреди поврзани со авијација, железница, морски, автомобилски уреди итн., медицинска опрема итн.; уреди за спречување катастрофи; разни безбедносни уреди итн.; или функционални/прецизни уреди итн., треба да го користите овој производ само откако ќе размислите за вклучување на резервни опции во случај на дефект во вашиот дизајн за да ја одржите безбедноста и целосната сигурност на системот. Производот не е наменет за користење со апликации за кои е потребна екстремно високо ниво на доверливост и безбедност, како што се авионски инструменти, главна комуникациска опрема, опрема за контролирање нуклеарни центри итн. Сами оценете ја соодветноста на овој производ откако ќе извршите целосна проценка.

Додаток

Белешки

- (1) Сите права се задржани. Ниту еден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира, складира во систем за пронаоѓање, или да се пренесува во било каква форма или со било какви средства, електронски, механички, фотокопирање, снимање или на друг начин, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation.
- (2) Содржината на овој прирачник може да се промени без претходна најава.
- (3) Иако се преземени сите мерки на претпазливост при подготовката на овој прирачник, Seiko Epson Corporation не презема одговорност за било какви грешки или пропусти.
- (4) Ниту пак се презема одговорност за штетите што произлегуваат од користењето на информациите содржани овде.
- (5) Ниту Seiko Epson Corporation ниту нејзините филијали нема да бидат одговорни пред купувачот на овој производ или трети страни за штети, загуби, трошоци или издатоци направени од купувачот или трети страни, како резултат на: несреќа, неправилна употреба или злоупотреба на овој производ или за неовластени модификации, поправки или измени на овој производ, или (со исклучок на САД) неуспехот стриктно да се придржува на упатствата за работа и одржување на Seiko Epson Corporation.
- (6) Seiko Epson Corporation нема да биде одговорна за било какви штети или проблеми што произлегуваат од употребата на било какви опции или производи за потрошни материјали, освен оние што се означени како Оригинални Epson производи или Одобрени Epson производи, од страна на Seiko Epson Corporation.

Трговски марки

Microsoft, Windows се трговски марки на групацијата на компании Microsoft.

Сите други трговски марки се сопственост на нивните соодветни сопственици и се користат само за потребите на идентификација.